



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
ENTI SHËTËTËROR I REVIZIONIT  
STATE AUDIT OFFICE

## Апстракт од конечен ревизорски извештај

**Клучни субјекти опфатени со ревизорскиот извештај:**

Општина Радовиш

**Предмет на ревизија:**

Ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на сметка на основен буџет (630) за 2019 година

**Цел на ревизијата:**

Да се добие разумно уверување дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања и рефлектираните активности и трансакции се во согласност со законската регулатива

**Клучни утврдени состојби:**

- слабости при планирањето на буџетот на општината, неизготвување на план на програми за развој, непланирање на средства за програмата за еднакви можности на жените и мажите;
- слабости при спроведување на постапките за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти и
- нереално искажана состојба на побарувањата по основ на даноците на имот, комуналните такси и надоместоци .

**Издадено мислење\*:**



За финансиските извештаи за 2019 година на сметката на основниот буџет (630) на Општина Радовиш изразивме неповолно мислење за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и мислење со резерва за усогласеност со закони и прописи.

**Клучни препораки:**

- изготвувањето на буџетот да се темели на реални состојби и можности на општината;
- подготвување на Предлог план на програми за развој;
- усогласување на состојбата од сметководствената евиденција и состојбите искажани во даночното сметководство.

**Клучни системски слабости:**

Слабости во Законот за комунални такси кај тарифните броеви 9 и 10 комуналната такса за користење на улици и патишта и одржување јавно осветлување.

**Добиени забелешки на нацрт Извештај:**

Не се добиени забелешки на Нацрт извештајот на сметка на основен буџет (630) за 2019 година

**Одговор на добиени забелешки:**

./

\* позитивно, со резерва, неповолно, воздржување